



Д-р ТРАЈКО ПЕТРОВСКИ

Научен советник / Редовен професор

Основни биографски податоци и работно искуство:

Роден 18.5.1952 година во Скопје .

Во периодот 1974-80 г. работи како наставник по историја и географија во основното училиште „Братство и единство“ во с. Сушица, Скопско.

Во Институтот за фолклор е вработен од декември 1980 година.

Образование:

Наставник по историја и географија - Педагошка академија, УКИМ, Скопје (1974).

Дипломиран професор по историја - Филозофски факултет / историја, УКИМ, Скопје (1979).

Магистер на етнологски науки – Филозофски факултет / етнологија, Универзитет во Белград, Србија (1989).

Доктор на етнологски науки – Филозофски факултет / етнологија, Универзитет во Загреб, Хрватска (1997).

Области на истражувања:

етнологија, народен календар, празници, обреди, обичаи, верувања, култови, народна религија, ромски фолклор, традиционална култура, етнологија на Ромите, ромски јазик.

Библиографија (селектирана):

Монографски трудови:

Календарските обичаи кај Ромите во Скопје и околината, „Феникс“, Скопје, 1993, стр. 161.

Етничките и културните карактеристики на Ромите од Македонија, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, посебни изданија бр. 82, Скопје, 2012, 1-270 стр.

Ромски народни песни од Македонија, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, 2001, 1-140 стр.

Ромски народни песни (Romane gilja), „Бис-график“, Скопје, 2001, 1-200 стр.

Ромски фолклор, „Романи ило“, Скопје, 2002, стр. 106.

Ромске народне приче, песни, легенде, анегдоте и пословице из Србије и Македоније, Центар за едукацију, истражување и социјалне бриге Рома „Романи еманципација“, Београд, 2012, 1-280 стр.

Македонско-ромски и ромско-македонски речник (коавторство со Боне Величковски), Скопје, 1998, „Вордбук“, стр. 496.

Rječnik hrvatsko-romski i romsko-hrvatski (коавторство со Kasum Cana), Forum Roma Hrvatske i dr., Zagreb / Bitola, 2008.

Грамматика на ромскиот јазик, „Романо ило“, Скопје, 2003, стр. 216.

Статии:

La medicina popolare degli Zingari a Skopje – la prassi magica, guarigioni e esercizio della magia. In: „Piante medicinali e biodiversita cultural“, Verona, Italia, 2008.

Обичајот Василица кај скопските Роми, „Етнолошки преглед“, бр. 17, Београд, 1982, стр. 317-321.

Некрвното сродство кај Ромите во Македонија, „Македонски фолклор“, бр. 38, Скопје, 1986, стр. 177-182.

Vašo romano teatar (Za romskiot teatar), Numaj o lil si amaro a mal, 2, Skopje 2008, str. 20-27 i 109-110.

Составот на ромското население во Скопје и неговата околина, „Културен живот“, бр. 3-4, Скопје, 2008, стр. 46-51.

Значењето на ромската народна лирика на Шабан Бајрамовиќ, „Македонски фолклор“, бр. 67, Скопје 2009 стр. 81-90;

Социокултурните процеси кај Ромите за време на османлиската власт во Македонија, „Македонски фолклор“, бр. 68, Скопје, 2009, стр. 171-179;

Македонски лексички изрази во ромскиот јазик, Меѓународен македонистички собир одржан во Охрид, 29-31 август 2008, Филолошки факултет, УКИМ, Скопје, 2010, стр. 323-326.

Образованието на Ромите денес. Во: „Духовна и материјална култура на Ромите“ (Зборник на трудови од II-иот Меѓународен научен симпозиум одржан во Скопје, 2008 година, во организација на Здружението на љубителите на ромската фолклорна уметност „Романо ило“, Скопје, 2011, стр. 8-9 и 31-36.

Популаризацијата на некои обреди од календарскиот циклус кај Ромите во Скопје, „Етнолог“, бр. 14, Скопје, 2012, стр. 122-127.

Муслиманските обичаи, ритуали и религиозни песни кај муслиманските Роми од Скопје, Зборник од IV Меѓународен конгрес на тема: „Исламската цивилизација на Балканот“, одржан во 2010 година во Скопје, во организација на МАНУ, Скопје, 2012.

Identitet in kultura Romov. In: „Evropa, Slovenija in Romov“, Ljubljana, 2002, str. 195-200.

Ромите во Крива Паланка и околината, „Етнолог“, бр. 3, Скопје, 1993, стр. 166-177.

Современата состојба на ромските лирски народни песни во Скопје, МАНУ, кн. 6, Скопје, 1997, стр. 241-249.

Ромите во Франција и Македонија (од научен аспект), Друштво за наука и уметност Битола, 1999, стр. 195-204.

Етнолошката структура на Ромите во Р. Македонија и Р. Бугарија, Битола, 1999, стр. 187-195.

Етнокултурните карактеристики на Ромите во Крива Паланка, „Славишки зборник“, бр. 2, Крива Паланка, 2013, стр. 239-251.

Придонесот на академикот Тихомир Ѓорѓевиќ во проучувањето на Ромите. Во: : Балканската култура низ призмата на фолклористичко-етнолошките истражувања (Прилози од Меѓународниот симпозиум одржан на 19-20 декември 2014 година во Скопје), Скопје, 2015, стр. 259-263.

Научно-истражувачки и други проекти:

Извори и граѓа за проучување на материјалната култура во Македонија (Институт за фолклор „Марко Цепенков“, финансиран од МОН, 2002-04, раководител).

Истражување на современата состојба на ромскиот фолклор во Р. Македонија (ИФМЦ, МОН, 2010- , раководител).

Poboljšanje pristupa naobrazbi i mogućnostima zapošljavanja romske nacionalne manjine u Hrvatskoj (меѓународен проект финансиран од фондацијата Europe Aid, 2008, учесник).

Die Roma in Deutschland – Eine wachsende Minderheit zwischen Migration und Transformation (меѓународен проект финансиран од фондацијата Katholischer Akademischer Auslander-Dienst, 2009, учесник).

Останати активности:

Автор и коавтор на неколку учебници: Romani čhib thaj i kultura e Romengir (учебник по ромски јазик за III, IV и V одделение; Romano abecedari (Ромско-српски буквар са читанком и др.).

Учествувал на 40-ина научни собири во земјава и странство.

Има изработено неколку елаборати за валоризација на културни (фолклорни) добра за потребите на Управата за заштита на културното наследство и Министерството за култура на РМ (Василица и василичарските обичаи кај Ромите во Скопје; ковачкиот занает кај Ромите; обичајот „бибијако диве“ кај Ромите во Скопје).

Член на организациони одбори и жири-комисии на неколку ромски културни манифестации во земјава.

Претседател е на Организационите одбори на два меѓународни научни собири за ромска култура, одржани во Скопје, во 1998 и 2008 година, а воедно се јавува и во улога на уредник на зборниците од овие меѓународни научни собири.

Член е на Македонското етнолошко друштво.

Награди и признанија:

Награда/Признание од Ромската организација „Романо англонипе“ од Љубљана, Словенија.

Награда/Признание од здружението „Романо ило“ од Скопје, за особен придонес и постигнувања во афирмацијата на фолклорот и етнологијата на Ромите.